

ТУРИСТИЧКА ВИЗА

Потребни документи

Важно: од сите долунаведени во оригинал документи при поднесување на барањето да се понесе и нивна фотокопија и формуларот за барање виза да биде комплетно пополнет.

1. Формулар за барање на виза
2. Понова фотографија формат за лична карта
3. Пасош со важност најмалку три месеци по истекувањето на визата
4. Фотокопија од пасошот

4. Резервација за повратен билет, билет или доказ за поседување на сопствено возило (фотокопија од сообраќајната дозвола) и фотокопија од возачката дозвола

* Доколку се патува со туѓо возило потребно е да се достави и овластување за користење на возилото издадено од АМСМ и потпишана од сопственикот на возилото.

5. Доказ дека се располага со сместување во Италија: туристички ваучери, хотелска резервација, покана за гостопримство (види го модулот подолу) која треба, задолжително, да биде **целосно пополнета (види потточка 1.)**

6. Доказ дека се располага со економски средства за престојот во Италија (објаснето во потточка 2. подолу во текстот)

7. Документи кои ја потврдуваат социјално-професионалната состојба на подносителот на барањето за виза (објаснето во потточка 3. подолу во текстот)

8. Здравствено патничко осигурување (осигурителна полиса) со покривие од најмалку €30.000 што ги покрива неопходните трошоци за евентуално итно болничко сместување во Италија и за трошоци за враќање во матичната земја **(види подолу листа на осигурителни компании)**

9. Копија од предходни Шенген визи (Изборно)

За малолетни деца:

10. Согласност за патување за малолетни лица (види потточка 4.)

11. Меѓународен извод од книгата на родените

Цена на визата

2120 денари*

Цена на услугата при „Канцеларијата за Аплицирање за Италијанска Виза“

620 денари со вклучен ддв*

***Плаќањето се извршува во готово и во денарска противвредност**

ВАЖНО

1. Доколку барателот е во некаква роднинска врска со личноста која го поканува во Италија, пожелно е да се прикажат уверенија за семејна состојба (изводи од книгата на родени или венчани, меѓународни, не постари од 6 месеци) кои би ја прикажале таа врска.

2. Со цел да се докаже **поседување на економски средства како и средства за издржување**, види табела А, може да се достави секој документ што ќе може да потврди поседување на парични средства за време на патувањето како: **кредитни картички (последен извештај за состојбата на картичката), банкарски сметки**, последни изводи од сметка, травел чекови, банкарски гаранции или осигурителни полиси. Секое лице треба да докаже дека поседува сопствени средства за издржување и при тоа сметки кои не се на име на барателот без пишано овластување нема да се сметаат за валидни.

3. **За лица во зависен работен однос:** Со цел да се прикаже целата потребна документација која ја **потврдува социјално-економската состојба** вработените односно **лицата во зависен работен однос** треба да достават **(а)** потврда за работа или за дејност извршувана во Македонија (Меморандум), во која ќе биде наведено колку време лицето е во работен однос како и неговите примања и број на денови кои го следуваат како годишен одмор **(б)** Во прилог е да се достави и документација која се однесува на евентуални претходни вработувања **(ц)** здравствена книшка, работна книшка, обрасци М1/М2, осигурителни полиси и други слични документи.

За самостојни работници, сопственици на претпријатија/фирми, носители на професионална, комерцијална или земјоделска дејност: треба да достават: документ за регистрација на македонската фирма, документ кој потврдува дека личноста е носител на професионалната или земјоделската дејност и други документи кои би ја покажале ефективната дејност на претпријатието (биланси, фактури, недвижен имот, земјоделски имот, приходи, даночни плаќања и тн.)

За ученици и студенти: треба да достават (а) потврда за упис во тековната учебна или академска година, универзитетски индекс, (б) документи за работниот однос на родителите, и секоја друга документација која што би го прикажала економскиот статус на семејството.

За пензионери: треба да достават уверение за пензија, и секоја друга документација која би ги покажала годишните приходи во матичната земја и работната дејност.

4. Родителите треба да дадат **согласност за патување** т.е. за издавање на виза за малолетни деца. За таа цел треба да се достави нотарска изјава со печат апостил (кој се става во соодветниот општински суд).

Доколку еден од родителите е починат, се доставува **меѓународен** извод на умрени.

Во случај на отсутност на родителот кој треба да ја даде согласноста, се доставува согласност за патување издадена од Центарот за социјална работа од

Општината на раѓање **со печат апостил** (кој се става во соодветниот општински суд)

Лице до 15 години треба да патува со барем еден од родителите. Доколку ниту еден од родителите не патува, двајцата родители треба да потпишат изјава во која ќе бидат наведени податоците на полнолетниот придружник кој патува со детето.

*** Малолетните лица кои не се придружувани од родителите, кои патуваат самостојно или во група мора, да побараат авторизација (Нула Оста) од Комитетот за заштита на малолетни лица-странски државјани (Comitato Tutela Minori Satranieri) при Министерството за труд и социјална работа (Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale). Барањето за авторизација треба да се прати по факс на бр: **0039 06 3675 4753** и треба да содржи: вашето име и презиме или називот на институцијата/организацијата; список на патници, место и време на престојот, цел на патувањето како и условите за здравствено осигурување.**

Документот (нула оста) што ќе го пратат треба да се препрати и до Италијанската амбасада во Скопје на факс бр: **00 389 02 3236515.**

Без тој документ на ниедно малолетно лице не може да му биде издадена виза за влез во Италија.

5. Туристичката виза се издава и во други случаи како на пример за **лекарски прегледи**, посета на **комерцијални саеми** или за **посета на семинари** од различен тип, доколку претпријатието односно фирмата не е регистрирана во комерцијалното одделение на Амбасадата. Во првиот случај потребно е да се достави **документ кој што го потврдува лекарскиот преглед** додека во последните два случаи неопходна е и **ПРОГРАМА** на активностите на саемот или семинарот.

ТАБЕЛА А

Време на престој	Еден патник	Двајца или повеќе патници
Од 1 до 5 дена	Вкупно 269.90 евра	212.81 евра по човек
Од 6 до 10 дена	44.93 на ден	26.33 евра на ден по човек
Од 11 до 20 дена	51.64 евра + 36.67 евра на ден	25.82 евра+22.81 евра на ден по човек
Повеќе од 20 дена	206.58 евра + 27.89 евра на ден	118.79 евра+ 17.04 евра на ден по човек
На пр. ако туристот бара мулти виза од 60 дена за 6 месеци треба да докаже дека поседува (206.58 евра) + (27.89 евра x 60 дена)=1879.90 евра. Доколку бара годишна виза (90 дена по семестар) треба да располага со:(206.58 евра)+(27.89 евра x 180 дена)=5288.58 евра		

ЛИСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

Прифатени од сите Шенген земји

1. Albsig

- 2. Euro Experts Insurance Broker**
- 3. Eurolink-Insurance**
- 4. INSIG Makedonija AD**
- 5. Insurance Policy JSC Skopje**
- 6. Makosped-Insurance**
- 7. QBE**
- 8. Sigal Insurance Company**
- 9. Sigma**
- 10. Tabak**
- 11. Vardar**
- 12. Viass Insurance Broker**

All'Ufficio Visti dell'Ambasciata in Skopje

LETTERA DI INVITO PER TURISMO

- L'invito non deve essere inoltrato all'Ambasciata ma recapitato direttamente all' INVITATO che lo consegnerà allo sportello dell'Ufficio Visti, insieme agli altri documenti, il giorno che sarà ricevuto -

Il/La sottoscritto/a.....
Nato/a il...../...../...../a.....
di nazionalità.....residente (*) aProv.....
In Via.....n.....tel.....e-mail.....
occupazione/professione

consapevole delle conseguenze previste dall'art. 12 comma 1, del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 (T.U.sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni (Legge189/02) che dispone "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente T.U. compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente è punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 15.000 euro".

CON LA PRESENTE COMUNICA DI VOLER INVITARE IN ITALIA PER MOTIVI DI TURISMO

Il/La cittadino/a straniero/a: (Cognome).....
(Nome).....Nato/a.....il:...../...../...../
a:.....di nazionalità..... di
professione.....
Telf.fisso.....Telf cellulare.....e-mail.....
Per il periodo dal.....al....., (massimo 90 giorni).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre

1. Di: avere non avere con la stessa persona legami di parentela/amicizia/altri

2. Di sapere con certezza che la stessa persona nel paese d'origine svolge attualmente la seguente attività lavorativa:_____
3. Di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a cittadino/a straniero/a:
4. Di: avere non avere stipulato una "Fideiussione Bancaria" **oppure** di aver versato in favore della persona suindicata a titolo di garanzia economica, sotto forma di "versamento a terzi", la somma di lire _____ presso l'Istituto bancario _____
_____agenzia n. _____sita in _____
_____ (allega alla domanda la relativa ricevuta).

**IL SOTTOSCRITTO, IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA
RICHIESTA DI VISTO INOLTRATA DAL/LA CITTADINO/A
STRANIERO/A PROVVEDERA' A:**

5. Fornirgli/le alloggio presso la propria abitazione/altrove_____

6. Sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all'assistenza medico - sanitaria da parte del cittadino/a straniero/a, laddove questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa o convenzione bilaterale fra Italia e paese d'origine)
7. Comunicare al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai sensi dell'artt. 7 del precitato D.L. n. 286/98 se cio si verificasse.
8. Far presentare lo/la straniero/a presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di _____, entro 8 giorni dalla sua entrata per la richiesta del Permesso di Soggiorno per soggiorni superiori a 8 giorni.
9. Assicurare il suo rientro al Paese d'origine entro i termini previsti dal visto di ingresso e segnati sul permesso di soggiorno che egli/ella dovrà consegnare alle autorità di frontiera italiane all'uscita dal territorio italiano.
10. **In qualità di INVITANTE sono consapevole altresì che, se da controlli effettuati sull'effettivo rientro in Patria del cittadino straniero invitato dovesse risultare il mancato rientro dello stesso in Macedonia, sarò passibile di denuncia alle autorità italiane per favoreggiamento all'immigrazione clandestina.**

Data:

Firma del Dichiarante

ALLEGATI:

1. Copia di un Documento di Identità del Dichiarante (dove si evinca anche la firma)
2. Copia del Permesso di Soggiorno del Dichiarante (se cittadino straniero).



Барање за Шенген виза

Формуларот е бесплатен

ФОТОГРАФИЈА

1. Презиме (x)				ПОПОЛНУВА ВИЗНОТО ОДДЕЛЕНИЕ			
2. Презиме од раѓањето (претходно презиме / моминско) (x)				Data della domanda:			
3. Име (x)				Numero della domanda di visto:			
4. Датум на раѓање (ден, месец, година)		5. Место на раѓање		7. Сегашно државјанство:		Domanda presentata presso	
		6. Држава на раѓање		Државјанство од раѓањето, доколку е различно:		<input type="checkbox"/> Ambasciata/Consolato <input type="checkbox"/> Centro comune <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi <input type="checkbox"/> Intermediario commerciale <input type="checkbox"/> Frontiera	
8. Пол <input type="checkbox"/> Машки <input type="checkbox"/> Женски		9. Брачна состојба <input type="checkbox"/> Слободен/а <input type="checkbox"/> Во брак <input type="checkbox"/> Разделен/а <input type="checkbox"/> Разведен/а <input type="checkbox"/> Вдовец/ца <input type="checkbox"/> Друго (да се наведе)					
10. За малолетни лица: презиме, име, адреса (доколку е различна од таа на барателот) и државјанство на родителот/старателот							
11. Број на национален идентитет, доколку е применливо						Responsabile della pratica: Documenti giustificativi:	
12. Вид на патна исправа <input type="checkbox"/> Обичен пасош <input type="checkbox"/> Дипломатски пасош <input type="checkbox"/> Службен пасош <input type="checkbox"/> Официјален пасош <input type="checkbox"/> Специјален пасош <input type="checkbox"/> Друг вид на патна исправа (да се наведе)						<input type="checkbox"/> Documento di viaggio <input type="checkbox"/> Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Invito <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> Assicurazione sanitaria di viaggio <input type="checkbox"/> Altro	
13. Број на патната исправа		14. Датум на издавање		15. Важечки до		16. Издаден од	
17. Домашна и е-маил адреса на барателот						Decisione relativa al visto: <input type="checkbox"/> Rifiutato	
				Број/броеви на телефон(и)			
18. Живеалиште во некоја друга држава освен таа чие државјанство го поседувате <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да. Вид на дозвола за престој или соодветен документ бр. Важечки до						<input type="checkbox"/> rilasciato: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> VTL	
						<input type="checkbox"/> Valido: dal al	
						Numero di ingressi: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Multipli	
						Numero di giorni:	
* 19. Сегашно вработување							
* 20. Работодавач, адреса и телефонски број. За студентите/учениците назив и адреса на образовната установа							
21. Основна/и цел/и на патувањето <input type="checkbox"/> Туризам <input type="checkbox"/> Бизнис <input type="checkbox"/> Посета на роднини или пријатели <input type="checkbox"/> Култура <input type="checkbox"/> Спорт <input type="checkbox"/> Официјална посета <input type="checkbox"/> Здравствени причини <input type="checkbox"/> Студирање <input type="checkbox"/> Транзит <input type="checkbox"/> Аеродромски транзит <input type="checkbox"/> Друго (да се наведе)							

22. Држава / држави во кои ќе патувате	23. Шенген држава во која најпрво влегувате	
24. Колку влезови се бараат <input type="checkbox"/> Еден <input type="checkbox"/> Два <input type="checkbox"/> Мулти	25. Времетраење на предвидениот престој или транзит Да се наведе колку денови	

Полињата означени со (*) не ги пополнуваат оние кои имаат член на семејство (брачни другари и деца) државјанин на ЕУ или Швајцарија, имајќи право на слободно движење. Тие покажуваат документ како доказ за семејното сродство и ги пополнуваат полињата бр. 34 и 35.

(x) Во полињата од 1 до 3 треба да се внесат информациите онака како што се наведени во патната исправа

26. Шенген визи издадени во последниве три години <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да. Датум и со важност од до		
27. При некое претходно поднесување на барање за Шенген виза дали ви се земени отисоци од прстите <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да Да се наведе датумот		
28. Одобрение за влез во земјата на крајната дестинација, доколку е применливо Издадено од Важечки До		
29. Датум на предвидено пристигнување во Шенген зоната	30. Датум на предвидено заминување од Шенген зоната	
* 31. Презиме и име на лицето/ата кое ве кани во земја членка на Шенген зоната. Или, име на хотелот, односно привременото сместување во Шенген земјата		
Адреса и е-маил на лицето кое ве кани или на хотелот/привременото сместување		Телефон и факс
* 32. Име и адреса на фирмата/организацијата која ве кани		Телефон и факс на фирмата/организацијата
Презиме, име, адреса, телефон, факс и е-маил на лицето за контакт при фирмата/организацијата		
* 33. Трошоците за пат и сместување се на товар на		
<input type="checkbox"/> самиот барател Средства за издршка <input type="checkbox"/> Готовина <input type="checkbox"/> Патнички чекови <input type="checkbox"/> Кредитни картички <input type="checkbox"/> Платено сместување <input type="checkbox"/> Платен пат <input type="checkbox"/> Останато (да се наведе)	<input type="checkbox"/> од страна на домаќинот (фирмата/организацијата) <input type="checkbox"/> се однесува на полињата 31 или 32 <input type="checkbox"/> останато (да се наведе) Средства за издржување <input type="checkbox"/> Готовина <input type="checkbox"/> Обезбедено сместување <input type="checkbox"/> Сите трошоци за престој се покриени <input type="checkbox"/> Платен пат <input type="checkbox"/> Останато (да се наведе)	

34. Лични податоци на член од семејство кој е државјанин на ЕУ, ЕЕЗ или Швајцарија		
Презиме		Име
Датум на раѓање	Државјанство	Број на патна исправа или лична карта
35. Семејно сродство со државјанин на ЕУ, Швајцарија или ЕЕЗ <input type="checkbox"/> брачен другар <input type="checkbox"/> дете..... <input type="checkbox"/> внук <input type="checkbox"/> родител под старателство		
36. Место и датум		37. Потпис (за малолетниците потпишува родителот/старателот)

Запознат/а сум дека доколку барањето за виза биде одбиено, не ми следува враќање на парите за административна такса.

Се однесува на барање за виза со повеќе влезови (поле бр. 24)
 Запознат/а сум дека треба да поседувам соодветно патничко здравствено осигурување за првото и за секое следно патување во Шенген земјите.

Запознат/а сум и прифаќам дека: прибирањето на податоците барани во овој формулар, мојата фотографија и, доколку е потребно, моите отисоци од прстите, се задолжителни за разгледувањето на барањето, а моите лични податоци наведени во овој формулар за барање виза, како и за тоа дека моите отисоци од прстите и фотографијата ќе им бидат соопштени на надлежните органи на Земјите членки и разгледани од истите, со цел за донесување на одлука во однос на моето барање.

Тие податоци, исто како и податоците во врска со одлуката по моето барање или евентуалната одлука за поништување, повлекување или продолжување на издадена виза, ќе бидат внесени и зачувани во визниот систем за информации (ВИС) ⁽¹⁾ во максимален период од пет години, во текот на кој што истите ќе им бидат достапни на надлежните визни органи, на оние надлежни за спроведување на визни контроли на надворешните граници, како и во самите Земји членки, на органите надлежни за имиграција и азил во Земјите членки, со цел за проверка на исполнувањето на регуларните услови за влез, престој и постојан престој на територијата на Земјите членки, за откривање на лицата кои што не ги исполнуваат или престанале да ги исполнуваат тие услови и за разгледување на барање за азил и назначување на одговорните органи за тоа. Во одредени услови, податоците ќе им бидат достапни и на органите назначени од Земјите членки и Еуропол со цел за спречување, откривање и истрага на криминални и други потешки кривични дела. Органот на Земјата членка е одговорен за обработката на податоците. [...].

Запознат/а сум со моето право на добивање, во било која Земја членка, потврда на моите лични податоци внесени во ВИС и соопштение од Земјата членка која што ги пренела, како и за правото да побарам неточните мои лични податоци да бидат исправени, а оние незаконски обработувани избришани. По мое изрично барање, органот кој што го разгледува мојот поднесок ќе ме извести за начинот на кој што можам да го остварам правото на проверка на моите лични податоци и истите да ги исправам или поништам, како и за соодветната жалбена постапка предвидена во соодветната Земја. Националните органи за контрола на таа Земја членка ќе гарантираат заштита на личните податоци.

Изјавувам дека, што се однесува до мене, сите податоци дадени од мене самиот се целосни и точни. Свесен сум за тоа дека лажните изјави ќе доведат до одбивање на моето барање или поништување на веќе одобрената виза и дека можат да повлечат и правни дејства во согласност со законодавството на Земјата членка која што го разгледува барањето.

Се обврзувам да ја напуштам територијата на Земјите членки пред истекувањето на важноста на визата, доколку ми биде одобрена. Запознат/а сум со тоа дека поседувањето на виза претставува само еден од неопходните услови за влез во европската територија на Земјите членки. Само то одобрување на визата не ми дава право на обесштетување во случај да не ги исполнам условите предвидени во чл. 5, параграф 1 од Правилникот (ЕЗ) бр. 562/2006 (кодекс на Шенген границите) и поради тоа ми биде оневозможен влезот. Запазувањето на условите за влез ќе биде утврдено и при самиот чин на влегување во европската територија на Земјите членки.

Место и датум	Потпис (за малолетниците потпишува родителот/старателот)
---------------	--